



**077-805-302**

**02/6136-769**

**078-358-153**

Бул. Партизански Одреди број 37/ к 2-мезанин, Т.Ц Буњаковец, 1000 Скопје; тел/фах  
02 6 136 769; e-mail: [ekodom2011@gmail.com](mailto:ekodom2011@gmail.com), веб – [www.ekodom.com.mk](http://www.ekodom.com.mk)

## ПОНУДА

**Ваш Еко Дом Управител** е фирма чијашто дејност е управување и одржување објекти со одобрена лиценца бр.0801-10/3 издадена од страна на Регулаторната комисија за домување. Ситезградикоиштоќесклучатдоговорсонашатафирмадо31.03.2022година, ќејадобијатнашатапромотивнацена. Понудата вклучува:

### 1. Административно управување

- **Подмирување на сите обврски во целост кон трети лица,**
- Изготвување годишен план и извештај за одржување на станбената зграда како и негово спроведување
- Припрема и дистрибуција на фактури и водење евиденција за наплата преку современ компјутерски систем
- Редовно испраќање опомени пред тужба, како и **утужување на нередовните плаќачи** изастапување на сопствениците на посебни делови пред управните органи. Правните совети од страна на Управителот кон сопствениците на објектот се **бесплатни**.

### 2. Тековно одржување (Хаусмајстори Хигиена)

- Ваш Еко Дом-Управител во целост се грижи за станбениот објект и редовното **вршење на сите поправки од помал обем** (менување сијалици, степеннични автомати, мали електрични приклучоци и слично).
- Работната рака на нашите хаусмајстори не се наплаќа доколку ја изберете таа услуга од пакетот услуги.
- За интервенциите од поголем обем (поправка на кров, молерисување, поставување на влезни врати, проблеми со водоводни мрежи и слично) обезбедуваме понуди од фирми или мајстори со долгогодишно искуство, со кои соработуваме.
- При преземање на нов објект од наша страна се врши генерално чистење на објектот а понатаму хигиената во стамбениот објект се одржува два пати неделно (**еднаш суво, еднаш суво и влажно чистење**).

## ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ ПО СТАНБЕНА ЕДИНИЦА

Пакет бр. 1 – Администрација, хигиена и хаусмајсторски услуги – вкупен износ од **330,00 ден. со вклучен ДДВ.**

Пакет бр. 2 – Администрација и хигиена – вкупен износ од **280,00 ден. со вклучен ДДВ.**

Пакет бр. 3 – Администрација и хаусмајсторски услуги – вкупен износ **230,00 ден. со вклучен ДДВ.**

Сопочит, Ваш Еко Дом - Управител

---

**Ваш Еко Дом – Управител ДООЕЛ**, жиро сметка: 200002273956830, депонент  
банка: Стопанска Банка А.Д Скопје